

Врз основа на член 32 став (1) точка 4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 11 став (4) од Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.126/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 јануари 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се одобрува Барањето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје бр.03-5/1 од 4 јануари 2021 година да се прифатат неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без да се достават банкарски гаранции за навремено и квалитетно извршување на услугите и без депозит за учество на огласите за набавка на електрична енергија за период јануари – јуни 2021 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, врз основа на член 11 став (4) од Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач (во понатамошниот текст: Правила), достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање бр.03-5/1 од 4 јануари 2021 година за одобрување да се прифатат неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без да се достави банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на услугите и без депозит за учество на огласот за набавка на електрична енергија.

Согласно член 6 став (1) од Правилата, за секоја набавка на електрична енергија на пазарот на билатерални договори, универзалниот снабдувач, преку веб базираната платформа, доставува покана до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија.

Согласно член 6 став (2) точка 17) и точка 18) од Правилата, поканата до квалификуваните понудувачи за поднесување на понуда за набавка на електрична енергија особено содржи информации за: гаранција за понудата во вид на банкарска гаранција или депозит кои не смеат да бидат повисоки од 3 % од вредноста на понудената електрична енергија, и износ на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот која не смее да биде повисока од 10 % од вредноста на понудената електрична енергија.

По исклучок од член 6, став (2), точка 17) и точка 18) од Правилата, а заради исполнување на обврската на производителот на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет во Република Северна Македонија утврдена во член 237 став (4) од Законот за енергетика, универзалниот снабдувач, по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, ја прифаќа понудата без банкарска гаранција или

депозит, односно не бара банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување од страна на производителот на електрична енергија со најголем инсталиран капацитет.

Регулаторната комисија за енергетика донесе Решение бр. 12-2359/2 од 26 ноември 2020 година за одобрување на Барањето на АД ЕСМ Скопје бр.12-2359/1 од 24 ноември 2020 година за одобрување на прифаќање на неговите понуди од страна на универзалниот снабдувач, без доставување на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на услугите и без депозит за учество на огласот за набавка на електрична енергија.

Со оглед дека на јавниот повик објавен од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, како универзален снабдувач со електрична енергија, за период 1 јануари – 30 јуни 2021 година, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје има обезбедено 70% од потребите од електрична енергија од АД ЕСМ Скопје, за истиот период ќе се објавуваат јавни огласи со цел да се обезбедат и преостанатите потреби од електрична енергија. АД ЕСМ Скопје во зависност од своите расположливи капацитети може да учествува и на овие јавни огласи.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 03-5/2
8 јануари 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски